

# ГРАФИКОН ОД ОВОШЈЕ ИЛИ ЗЕЛЕНЧУК

РАН  
ДЕТСКИ  
РАЗВОЈ



# ГРАФИКОН ОД ОВОШЈЕ ИЛИ ЗЕЛЕНЧУК

**Потребни материјали:** хамер, лепенки од овошје или зеленчук и маркери.

## Инструкции

1. На хамерот напишете „Моето најомилено овошје /зеленчук“.
2. Со маркер направете графикон.
3. На вертикалната линија напишете ги броевите од 1-10.
4. Ставете го хамерот на место каде што вашето дете ќе може да го достигне.
5. Побарајте од вашето дете/деца да најдат сликички од овошјето/зеленчукот што го купувате од пазар.
6. Залепете ги сликичките под долната линија од графиконот.
7. Замолете го детето/децата веднаш штом ќе го изедат овошјето/зеленчукот да

залепат сликичка над местото на тоа овошје (или да одбележат со точка).

8. Штом ќе почнат да се акумулираат сликичките (точките) разговарајте со детето/децата: „Што ни кажува графиконот? Што најмногу јадеме и што најмалку или воопшто не јадеме?“

## БЕЛЕШКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

- Оваа активност им овозможува на вашите деца да стекнат искуство во собирање и прикажување податоци;
- Најдете други поими кои можат да се собираат и графички да се прикажуваат (на пример промена на времето во текот на денот, месецот).

